

Прилог 3. Предметна програма од прв циклус на студии		
1.	Наслов на наставниот предмет	ПЕНОЛОГИЈА
2.	Код	ФБКП 06
3.	Студиска програма	КРИМИНАЛИСТИКА
4.	Организатор на студиска програма (единица, односно институт, катедра, одел)	ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	ПРВ
6.	Академска година / семестар	Четврта / 7 семестар
7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	ПРОФ. Д-Р ОЛИВЕР БАЧАНОВИК
9.	Предуслови за запишување на предметот	Положен предметот КРИВИЧНО ПРАВО
10.	Цели на предметната програма (компетенции)	Запознавање на студентите со историјата на пенолошката мисла и практика, нејзиното место во правниот систем на државата, видовите на општествена реакција на ексцесните поведенија и на криминалните однесувања на поединци, оправданоста и целите на санкциите, изрекување и извршување на казната лишување од слобода, затвореничко општество, правата на лицата лишени од слобода, постпенална помош.
11.	Содржина на предметната програма	Поим и предмет на пенологијата, Општествена реакција на негативните поведенија, Теории за оправданост на казните (идеалистичка и метафизичка теорија, теорија на општествен договор, правна и социолошка теорија), Теории за целите на казната (апсолутна, релативна и мешовита теорија), Појава и развој на казната лишување од слобода, Историски развој на извршување на казната лишување од слобода (систем на заедничко издржување на казната, келиски систем, прогресивен систем на издржување на казната затвор), Видови на казнено-поправни установи, внатрешна структура и организација, Извршување на казната лишување од слобода во современиот свет (проучување на личноста на осуденото лице, класификација, индивидуална работа, едукација), Права и должности на осудените лица, привилегии, дисциплинска одговорност, Условен отпуст и постепенална помош, Извршување на: споредни казни и на мерки на безбедност, на алтернативни мерки, на санкции спрема малолетници, Ресторативна правда и пенолош. систем.
	Методи на учење	Фронтален, интерактивно, анализа на случај, бура на идеи, групна работа, излагање на студенти на одредени теми, посета на КПУ.
13.	Вкупен расположив фонд на време	150
14.	Распределба на расположивото време	

15	Форми на наставните активности		15.1	Предавања-теоретска настава	26 часови
			15.2	Вежби (лабараториски, аудиториски), семинари, тимска работа	13 часови
16.	Други форми на активности		16.1	Проектни задачи	20 часови
			16.2	Самостојни задачи	78 часови
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови		до 80 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација : писмена и усна)		До 10 бодови	
	17.3.	Активност и учество		до 10 бодови (предавања и вежби)	
18	Критериуми за оценување (бодови / оцена)		до 50 бода		5(пет) (F)
			од 51 со 60 бода		6(шест) (E)
			од 61 до 70 бода		7(седум) (D)
			од 71 до 80 бода		8(осум) (C)
			од 81 до 90 бода		9(девет) (B)
			над 90 бода		10(десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит				
20.	Јазик на кој се изведува наставата		македонски		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Евалуација од страна на студентите и од Универзитетот		
22.	Литература				
	22.1.	Задолжителна литература			
		Ред.бр.	Автори	Наслов	Издавач/година
		1.	Оливер Бачановиќ	Предавања во учебната 2014/15	
		2.		Закон за извршување на санкциите	(Службен весник на РМ, бр.2/2006 и 57/2010)
		3.	Мајк Мегваер, Род Морган и Роберт Рајнер	Оксфордски прирачник за криминологија	Нампрес, 2010
		4.	Љупчо Арнаудовски Александра Груевска	Пенологија- прв и втор дел	Правен факултет, „Јустинијан Први“ Скопје, 2013
		5.	Љупчо Арнаудовски Виолета Чачева	Затвореничко општество	Институт за социолошки и политичко правни истражувања, Скопје 2000
	22.2.	Дополнителна литература			
	Ред.бр.	Автори	Наслов	Издавач/година	
	1.		Подзаконски акти од		

				областа на извршување на санкциите	
		2.		Европски затворски правила; Стандардни минимални правила за постапување со затвореници	Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, Скопје, 2007
		3.			